



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 26 февруари 1999
Скопје

Број 11

Год. LV

Аконтацијата за 1999 година изнесува
7.500 денари. Овој број чини 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

323.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ И ТРГУ-
ВАЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за издавање и тргување со хартии од вредност,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 февруари 1999 година.

Број 07-848/1 Претседател
25 февруари 1999 година на Република Македонија,
Скопје Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Клямовски, с.р.

ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ
И ТРГУВАЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

Член 1

Во Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 7/97 и 15/97), во членот 186 зборовите: „Во првите две години од денот на влегувањето во сила на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „До 31 декември 2001-та година“.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

324.

Врз основа на точка 1, дел III од Одлуката за организација и делокруг на работата на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/91), донесувам

О Д Л У К А

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА КОМУ-
НИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА**

I

Кимов Ѓорѓи, се именува за советник на Претседателот на Република Македонија за комуникација со јавноста.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-134
22 февруари 1999 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

325.

Врз основа на членовите 5 став 1 и 31 точка 6 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на Република Македонија“ број 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 1999 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Од функцијата јавен обвинител на Република Македонија се разрешува Стеван Павлевски.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-857/1
25 февруари 1999 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Клямовски, с.р.

326.

Врз основа на член 97 став 3 од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ ОБЈЕКТИ
НА ХИДРОСИСТЕМИТЕ**

1. Основните објекти на хидросистемите со кои се врши распоред на водите, основно уредување на режимот на водите и се извршува билансот на водите се следните:

Реден број	Основен објект	Хидросистем	Слив
1	2	3	4
1	Брана "Вратница"	"Полог"	Вардарски
2	Зафат на р.Вардар - Здуње		
3	Зафат на р.Вардар-Радиовце		
4	Магистрален канал "Здуње-Пирок"		
5	Магистрален канал "Радиовце-Бистрица"		
6	Главен канал "Бањица"		
7	Главен канал "Равен-Врапчиште"		
8	Пумпна станица "Милетино"		
9	Пумпна станица "Ратае"		
10	Пумпна станица "Стенче"		
11	Зафат "Манчев мост" -р.Треска	"Кичевско Поле"	Вардарски
12	Главен цевковод "Кичевско Поле"		
13	Главен канал "Бигор-Доленци-Челопеци"		
14	Брана "Глажња"	"Липково"	Вардарски
15	Брана "Липково"		
16	Главен цевковод "Липково" (0+000-2+933)		
17	Главен цевковод 4 (IV гранка) (2+933-16+769)		
18	Пумпна станица "Љубодраг"		
19	Пумпна станица "Клечовце"	"Отовица"	Вардарски
20	Брана "Отовица"		
21	Пумпна станица "Младост"	"Брегалница"	Вардарски
22	Брана "Калиманци"		
23	Брана "Градче"		
24	Брана "Ратевска река"		
25	Брана "Пишица"		
26	Брана "Блатец I"		
27	Брана "Блатец II"		
28	Зафат "Истибања"		
29	Десен магистрален канал		
30	Лев магистрален канал		
31	Главен довод "Ратевска река"		
32	Главен цевковод "Малешевско Поле"		
33	Пумпна станица "Жиганци"		
34	Пумпна станица "Батање"		
35	Пумпна станица "Вакав"		
36	Пумпна станица "Црнилиште"		
37	Пумпна станица "Аџиматово"		
38	Пумпна станица "Лозово"		
39	Пумпна станица "Каратманово"		

1	2	3	4
40	Ободен канал "Бање-Злетовска река"		
41	Главен одводен канал "Овче поле II"		
42	Главен одводен канал "Овче поле III"		
43	Главен одводен канал "Азмак"		
44	Брана "Мавровица"		
45	Главен довод "Мавровица"	"Мавровица"	Вардарски
46	Пумпна станица "Мавровица"		
47	Брана "Стрежево"		
48	Магистрален канал "Стрежево"	"Стрежево"	Вардарски
49	Алиментационен канал "Стрежево"		
50	Брана "Пештерица"		
51	Главен цевковод "Прилепско Поле" (0+000-2+200)		
52	Лев главен цевковод (2+200-12+400)	"Прилепско Поле"	Вардарски
53	Десен главен цевковод (2+200-11+800)		
54	Зафат за ХМС "Тиквеш"		
55	Брана "Подлес"		
56	Заеднички дел од магистрален канал од ХМС "Тиквеш" (0+000-9+703,70)		
57	Лев магистрален канал "Камен Дол-Ногаевци" (9+703,70-48+344,98)		
58	Десен магистрален канал "Љубаш-Марена-Тремник" (9+703,7-57+878,03)		
59	Главен цевковод "Бошава"	"Тиквеш "	Вардарски
60	Главен канал "Пепелиште"		
61	Пумпна станица "Сопот II"		
62	Пумпна станица "Љубаш"		
63	Пумпна станица "Марена"		
64	Пумпна станица "Пепелиште"		
65	Пумпна станица "Бистренци"		
66	Брана "Калица"		
67	Пумпна станица "Мотел"		
68	Пумпна станица "Ѓавато"		
69	Пумпна станица "Прдејци"		
70	Пумпна станица "Миравци"		
71	Пумпна станица "Удово"		
72	Пумпна станица "Пирава 1"		
73	Пумпна станица "Брајковци"		
74	Пумпна станица "Страиште"		
75	Потисен цевковод "Мотел"	"Гевгелиско-Валандовско Поле"	Вардарски
76	Главен канал "Богданци"		
77	Потисен цевковод "Прдејци"		
78	Главен канал "Удово-Марвинци"		
79	Главен канал "Валандовско Поле"		
80	Брана "Паљурци"		
81	Главен цевковод "Паљурци"	"Паљурци"	Вардарски

1	2	3	4
82	Алиментационен канал "Габровска река"		
83	Брана "Турија"	"Струмичко Поле"	Струмички
84	Брана "Водоча"		
85	Брана "Новоселка"		
86	Брана "Иловица"		
87	Главен канал "Турија"		
88	Главен канал "Водоча"		
89	Главен канал "Владеви-Добрејци"		
90	Алиментационен канал "Водоча"	"Мантово"	Струмички
91	Главен одводен канал "Моноспитово"		
92	Брана "Мантово"		
93	Магистрален канал "Мантово" (0+000-8+300)		
94	Десен магистрален канал "Мантово" (8+300-18+520)		
95	Лев магистрален канал "Мантово" (8+300-38+060)		
96	Пумпна станица "Раклиш"		
97	Пумпна станица "Подареш"	"Преспа"	Црнодримски
98	Пумпна станица "Воиславци"		
99	Пумпна станица "Калуѓерица"		
100	Пумпна станица "Асамати"		
101	Пумпна станица "Сирхан"		
102	Главен канал А ₁	"Охридско Поле"	Црнодримски
103	Главен канал А ₂		
104	Главен канал Б ₁		
105	Главен канал Б ₂		
106	Брана "Слатино"	"Струшко Поле"	Црнодримски
107	Пумпна станица "Лубаништа"		
108	Зафат "Ново село"		
109	Зафат "Ботун"		
110	Зафат "Косел"		
111	Главен канал "Косел"		
112	Главен канал "Велмеј"		
113	Главен одводен канал "Белчишко Поле"	"Струшко Поле"	Црнодримски
114	Главен одводен канал "Оздоленско-Издеглавско блато"		
115	Пумпна станица "Ложани"		
116	Пумпна станица "Шум"		
117	Потисен цевковод "Ложани"	"Струшко Поле"	Црнодримски
118	Главен одводен канал "Шум"		
119	Главен одводен канал "Калиште"		
120	Главен одводен канал "Струга"		

1	2	3	4
121	Пумпна станица "Удово"		
122	Главен канал "Дебарско Поле"		
123	Зафат "Баниште"	"Дебарско Поле"	Црнодримски
124	Главен канал "Баниште"		
125	Главен одводен канал "II"		
126	Главен одводен "III"		
127	Главен одводен канал "IV"		
128	Главен одводен канал "V"		
129	Главен одводен канал "VI"		
130	Главен одводен канал "Добрушевски"	Систем за одводнување "Пелагонија"	Вардарски
131	Главен одводен канал "X"		
132	Главен одводен канал "XIII"		
133	Главен одводен канал "Блато"		
134	Ободен канал "Чарлија"		
135	Ободен канал "Агларци"		
136	Ободен канал "Ивањевци"		
137	Ободен канал "Глабоко"		
138	Ободен канал "Скопско Поле"		
139	Главен одводен канал "Скопско Поле"-долна зона	Систем за одводнување "Скопско Поле"	Вардарски
140	Главен одводен канал "Скопско Поле"-горна зона		
141	Пумпна станица "Таор"		

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 12-912/3
17 февруари 1999 година
Скопје

Министер,
Владимир Цабирски, с. р.

327.

Врз основа на член 80 од Законот за попис, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Иштибања – Општина Винаца.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл.весник на СРМ“ бр.34/72 и 13/78).

Број 09-779/1
25 февруари 1999 година
Скопје

Директор,
дипл. правник **Горѓи Лазески** с.р.

Оғласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА

Пред Основниот суд во Винаца се води спор за раскинување на договор за подарок на недвижен имот по тужбата на Благој и Трајанка Давчеви од Блатец, против тужениот Јордан Давчев од Скопје, со непозната адреса во Австралија.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави во судот, или во истиот рок да постави свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок ќе му се постави застапник од судот и тоа Катерина Цоневска - стручен соработник.

Од Основниот суд во Винаца, П.бр.14/99. (4247)

ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО

Пред Основниот суд во Кичево се води граѓанска постапка за долг по тужбата на тужителот Икмет Туфекџиоски од Кичево, ул. "8-ми март" бр. 1/15, против тужениот Осман Аретаноски, ул. "Мирко Мисирџиќ" бр. 1/15.

ски” бр.40.сега со непозната адреса во Швајцарија. Вредност на спорот 16.000 германски марки.

На тужениот судот му постави за привремен застапник адвокатот Мирко Павиќ, кој ќе ги застапува неговите интереси на тужениот се додека тој или негов застапник не се појават пред судот до правосилното завршување на постапката.

Од Основниот суд во Кичево, П.бр.625/98. (4264)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Во Основниот суд во Кочани е поднесена тужба за развод на брак од тужителот Серхан Даутов од Кочани ул. ”Славчо Стоименов” бр.72, против тужената Даутова Марија од Кочани, сега во Германија со непозната адреса.

Се повикува тужената, да се јави во Основниот суд во Кочани, или да си постави свој полномошник кој ќе ги застапува нејзините интереси до правосилното окончување на постапката, а тоа да го стори во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, ќе и биде поставен привремен застапник.

Од Основниот суд во Кочани, П.бр.52/99. (4248)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 890/98, на регистарска влошка бр. 03001609?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето со ЗТД на Друштво за трговија „БИТОЛСКО ЕКСТРА“ дооед ул. „Пиринска“ бр. 136/а, Штип.

Основач: Сашко Горачински.

Дејности: 51.11, 51.12, 51.13, 51.16, 51.17, 51.18, 51.9, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.54, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.51, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија.

Неограничени овластувања, потполна одговорност.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 890/98. (3972)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 7241/98, на регистарска влошка бр. 02006223?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за трговија производство и услуги АТЛАС-КАЗИМ и други экспорт-импорт доо с. Градец-Неготино.

Основачи на друштвото: Ислами Казим од с. Градец, Ислами Имер од с. Градец и Ислами Нагип од с. Градец.

Дејност: 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.41/2, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.43, 15.51, 15.81, 15.86, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 18.10, 19.10, 20.40, 20.51, 24.51, 24.52, 25.22, 26.51, 26.52, 26.53, 27.21, 27.42, 28.22, 28.63, 28.74, 29.13, 29.71, 31.62, 32.20, 32.30, 36.40, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.45, 50.10, 50.30, 50.30/2, 51.17, 51.23, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.47, 51.51, 51.62, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 52.72/1, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, прехранбени производи со непрехранбени производи, посредување и застапување, консигнација, реекспорт, малограничен промет со сите соседни земји, посредување и застапување на промет на стоки и услуги, агенциски услуги во транспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и своја сметка а за обврските одговара со сите вложени средства.

Лице овластено за застапување и во надворешен трговски промет, Ислами Казим – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 7241/98. (3650)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9259/98 на регистарска влошка бр. 02007466?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на ЗТД Трафика ОКТОПОД Илиевска Драгица улица „Благоја Горев“ број 9 Титов Велес.

Дејност: 52.11 трговија на мало во неспецијализирани продавници претежно со храна пијалоци и тутун 52.33 трговија на мало со козметички и тоалетни препарати 52.44/2, трговија на мало со опрема за осветлување и трговија на мало со книги весници и прибор за пишување 52.47 Илијевска Драгица управител со неограничени овластувања.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка а за превземените обврски одговара со целиот свој имот. Управителот живее на улица Петре Алчев број 2 Велес.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9259/98. (3651)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5186/98, на регистарска влошка бр. 02008104?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието. Претпријатие во приватна сопственост за трговија посредување застапување и услуги ТАМАКС экспорт-импорт доо Титов Велес ул. „Никола Карев“ број 35/5.

Усогласување на претпријатие во приватна сопственост во друштво со ограничена одговорност од едно лице дооед според законот за трговските друштва.

Дејности: 36.22, 36.61, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 51.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.71/1, 52.71/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.40, 70.11, 70.20, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациона продажба на странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, градежништво во странство, проектирање во странство, инжењеринг во странство, инвестициони работи во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и во надворешниот трговски и правен промет е Владимир Благој Трајков од Велес – управител на друштвото без ограничување на овластувањата.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5186/98. (3652)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Дебар со решението Згф.бр.699 од 11.01.99 година го запиша во регистарот на Здруженијата на граѓаните и фондациите, Здружението на возачите Дебар.

Целта на Здружението е вршење технички прегледи на моторни и приклучни возила, организирање и вршење дејности кои се во интерес на членството и безбедноста во сообраќајот, развивање активности на планот на сообраќајната етика кај сите учесници во сообраќајот, за дисциплинираност, солидарност, хуманост, организирање и спроведување разновидни форми на активности насочени кон подигање на нивото на сообраќајната култура кај возачите на моторни возила, подготвување на кандидати за возачи на моторни возила од сите категории и давање автомеханичарски и автосервисни услуги на членството.

Седиштето на здружението е во Дебар на ул. „А. Илич“ бб.

Основан суд во Дебар.

(3644)

I. Во регистарот за Здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под Рег.бр.15/99 се запишува Здружение на граѓани на „Бигорските научно-културни собири“ во Гостивар, кое го застапува неговиот претседател Јосиф Милчески.

II. Работата и активностите на Здружението ќе се однесуваат на вршење на дејности и активности со цел за подобрување на културното живеење на граѓаните, одржувајќи при тоа културно уметнички и научно истражувачки манифестации во Гостивар како и соработка во регионот на Гостивар, Дебар, Кичево, Тетово и пошироко во нашата Република.

Судот посебно внимание обрна на примената на чл. 3 и 4 од Законот за Здруженија на граѓани и фондации, па утврди дека актите на Здружението се во согласност со овие членови, односно целите и дејствувањата содржани во актот за усогласување се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации и Уставот на Република Македонија.

Со оглед на горе изложеното, судот утврди дека се исполнети сите законски услови утврдени со Законот за здруженија на граѓани и фондации, па согласно чл. 77 ст.1 од истиот Закон, одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Од Основниот суд во Гостивар.

(3645)

I. Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под Рег. бр. 16/99 се запишува Здружение на сметководители финансисти и ревизори од Гостивар, кое ќе го застапува неговиот овластен претставник Арсоски Бране.

II. Работата и активностите на Здружението ќе се однесуваат на остварување и усогласување во независна и непрофитна организација за развој во слободно здружување на сметководителите, финансиите и ревизорите како и заради вршење на дејности и активности од областа на сметководството и ревизијата во Гостивар.

Судот посебно внимание обрна на примената на чл. 3 и 4 од Законот за здруженија на граѓани и фондации па утврди дека актите на Здружението се во согласност со овие членови односно целите и дејствувањата содржани во актот за усогласување се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации и Уставот на РМ.

Со оглед на горе изложеното судот утврди дека се исполнети сите законски услови утврдени со Законот за здруженија на граѓани и фондации, па согласно чл. 77 ст.1 од истиот Закон, одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Од Основниот суд во Гостивар.

(3646)

Основниот суд Скопје II – Скопје, со решението I Рег.ЗГ. 90/99 од 4.2.1999 год. во регистарот за Здруженијата на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженијата на граѓаните и фондации на хуманитарното здружение „Штрк“ – Скопје со седиште во Скопје на ул. „Трета Македонска бригада“ б.б., општина Кисела Вода, Скопје.

Дејноста на хуманитарното здружение на граѓани „Штрк“ е со слободно здружување на граѓани заради остварување и усогласување на своите интереси и заради вршење на хуманитарна дејност и активности со цел за подобрување на условите за живот на граѓаните, обезбедување на социјална сигурност на граѓаните, чување и унапредување на здравјето на граѓаните и слично, а дејствувањето е на територија на Република Македонија.

Хуманитарното здружение „Штрк“ ќе го претставува и застапува во правниот промет и спрема три лица претседателот на Здружението Верица Богдановска од Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје.

(3509)

Основниот суд Скопје II – Скопје, со решение, II Рег. Зг. бр. 61/99 од 15.1.1999 г. во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на клубот за коњички спорт „Илинден“, Скопје со седиште во с.Маџари-Хиподром.

Дејноста на клубот за коњички спорт „Илинден“ Скопје е да ја насочи својата активност на развој, популаризација и омасовување на коњичкиот спорт, има хуманитарна цел односно заштита на коњите како загрозен вид на животни во Р.Македонија, зголемување на нивниот број и подобрување на расниот состав односно создавање на матично крдо за расплод, организирање на школа за јавање, организирање на коњички натпревари, подготовка на стручни кадри, членување на Европска коњичка федерација, членување и соработка со МОК, грижа за развој на рекреативниот центар Хиподром со кој управува, развивање на други спортски активности во рамките на центарот кои се од интерес за развој на психофизичките способности на граѓаните на Р.Македонија, соработка со Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи со цел за зголемување на фондот на коњи и нивниот расен состав, да формира секции на клубот на територијата на државата онаму каде што ќе се појави интерес и потреба, да соработува со одгледувачи на расни коњи од целиот свет и да организира изложби на расни коњи.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје.

(3417)

Основниот суд во Тетово со решението Рег.згф. бр9/98 од 16.02.1999 година го запиша следното:

во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под рег. бр.9/98 Здружението на граѓани-Планинарски клуб „Љуботен“ Тетово со скратено име П.К.„Љуботен“ со седиште во Тетово, на ул.„К.Ј.Питу“ бб.

Лице овластено за застапување е Тодоров Зоран.

Работата и активностите на здружението е активирање на граѓаните, а особено младината и подмладокот за престој и снаоѓање во природа, а посебно во планина.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на Планинарскиот клуб е подрачјето на Општина Тетово.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 16.02.1999 година.

Од Основниот суд во Тетово.

(4243)

Основниот суд во Дебар, со решение Згф.бр.7/99 од 27.01.1999 година, го запиша во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации Здружението Веслачки клуб "Дебар", со седиште во Дебар на ул."В.Влаховиќ" бб.

Целта на основањето на Здружението е да ги развива и унапредува веслачкиот и нуркачкиот спорт, унапредувањето и зацврстување на здравствените, физичките и други способности на членовите, да ја развива спортската-рекреативната активност на граѓаните и да го унапредува и развива веслачкиот и нуркачкиот спорт и спортско-педагошката работа и организира веслачки и нуркачки натпревари.

Од Основниот суд во Дебар. (4245)

Основниот суд во Дебар, со решението Згф.бр.21/99 од 29.01.1999 година, го запиша во судскиот регистар на Здружението на граѓаните и фондациите пререгистрирањето на Еколошкото друштво "Дешат"-Дебар.

Целта на Здружението е во заштита и унапредување на животната средина, обезбедување на здрава животна средина, постојана борба за почиста животна средина, отстранување на сите причинители кои доведуваат до загадување на животната средина и соработка со сите надлежни организации и институции и покренување иницијативи за преземање на разни активности за спроведување на редовно мерење на загаденоста на воздухот и водата и за рационално трошење на необновливите извори на сировини, енергија и потрошни добра и друго.

Седиштето на Здружението е во Дебар на ул."8 Септември" бб.

Здружението ќе го застапува и претставува претседателот Бардул Марку.

Од Основниот суд во Дебар. (4244)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Битола, со решението СТ.бр.32/99 од 12.02.1999 година над Претпријатието за трговија на големо и мало "Зар" увоз извоз од Битола, на ул."Никола Тесла" бр.45-а, дејност трговија на големо и мало, жиро сметка 40300-601-81175 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи

Од Основниот суд во Битола. (4250)

Основниот суд во Охрид огласува дека е отворена стечајна постапка со решението Ст.бр.134/98 од 15.02.1999 година над должникот ОП за производство, вникловање на ел.мотори, молерофарбарски услуги, електронисталатерски работи и сервис на електрични апарати "Електро украс" -Охрид, ул."7-ми Ноември" бб со ж-с-ка 41000-603-2811 што се води во ЗПП -Самостојна филијала Охрид, на 15.02.1999 година во 11,00 часот

За стечаен управник е определен Лекоски Леко димл ек од Охрид, ул."Дебарца" бр.11.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од денот на огласувањето да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште за Собирот на доверителите на кое ќе се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања (испитно рочиште), на ден 04.05.1999 г.

на со почеток во 11,00 часот во зградата на Основниот суд.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на стечајниот управник за стечајниот должник.

Од Основниот суд во Охрид. (4249)

Основниот суд во Струга со решение Ст.бр.9/99 од 23.02.1999 година према ПП"Луково" од Струга, повеќе предходна постапка со цел да се утврдат причините за отворање на стечајна постапка.

За стечаен судија се одредува Мими Нанушеска, судија во Основниот суд во Струга.

За привремен управник се одредува Маркоски Слободан од Струга, ул."Маршал Тито" бр.121.

Рочиште за изјаснување по предлогот за отворање на стечајната постапка се закажува за 30.03.1999 година во 10,00 часот во Основниот суд во Струга.

Се повикуваат должници без одлагање да ги исплатат своите обврски кон должникот.

Од Основниот суд во Струга. (4782)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 122/98 од 10.12.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало „БУБИ-МАК“ увоз-извоз доо од Скопје, на ул. „Георги Димитров“ бр. 32, со жиро-сметка 40100-601-367258.

За ликвидатор се определува Марица Велковска од Скопје, со стан на ул. „Петар Делјан“ број 3/2-8 и тел.: 115-446.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (3449)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 121/98 од 10.12.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за надворешна и внатрешна трговија „ЕКСПОРТ-ДР-ВО“ увоз-извоз ц.о. од Скопје, на ул. „Илинденска“ бр. 48, со жиро-сметка 40100-601-263301.

За ликвидатор се определува Дане Магденовски од Скопје, со стан на ул. „АВНОЈ“ број 46/1-6 и тел.: 134-388.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (3351)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 178/98 од 10.12.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за услуги и трговија „БИРОЕКОНОМИКА“ доо од